



**Индискиот крал Асока најверојатно бил внук (од ќерка) на македонскиот генерал Селевк! Асока оставил траен белег во ширењето на будизмот!**



Пишува:  
**Александар ДОНСКИ**

**"Инвазијата на Александар ги натерала Индијците да создадат централизирана држава. Чандрагупта му објавил војна и го поразил Селевк Никатор, македонски владетел на северозападните територии, кои биле освоени од Александар Велики. Чандрагупта му ги одзел на Селевк: Пенџаб, Кабул, Кандахар, Гадара и Персија. Потоа ќерката на Селевк била омажена за Чандрагупта"** (IndiaWorld Communications Pvt Ltd Attention: Editor, Itihaas 304, Tulsiani Chambers 212, Nariman Point Mumbai 400 021. India <http://www.itihaas.com/contrib.html>).

Откако абдицирал, Чандрагупта го наследил неговиот син Биндусара кој, исто така, одржувал добри односи со

Асока бил голем приврзаник на будизмот. Тој изградил голем број будистички храмови и светилишта и го проширил будизмот низ голем дел од Индија (и пошироко). Тој испратил будистички проповедници во разни делови на светот. Некои од нив дошле дури и во Македонија, а други престојувале во државите со кои владееле македонските династии на Селевкидите и на Птолемиите. Едноставно, Асока извршил пресудно влијание врз развојот на будизмот и неговото име останало запишано со светли букви во историјата на оваа религија. Денес будистите од цел свет со голема почит се однесуваат кон ликот и делото на овој крал.

## VEROJATNOTO MAKEDONSKO POTEKLO NA INDISKIOT KRAL ASOKA

**П**родолжуваме со светски познати личности, кои имале македонско потекло. Ќе направиме осврт кон најпознатиот антички индиски крал Асока, за кој има силни индикации дека имал делумно македонско потекло.

Познато е дека по смртта на Александар Македонски, македонската војска била избркана од Индија. На чело на оваа кампања се наоѓал Индиецот Чандрагупта, кој во 326 година пред Христа, кога бил момче, и самиот лично го видел Александар Македонски во Пенџаб.

### МАКЕДОНСКО-ИНДИСКИ БРАК

Во тоа време со дел од азиските територии (кои претходно ги освоил Александар Македонски), владеел неговиот генерал Селевк (кој ја основал династијата и државата на Селевкидите). Судирот меѓу Селевк и Чандрагупта завршил со пораз на војската на Селевк. Потоа дошло до мир и пријателство меѓу Чандрагупта и Селевк. Чандрагупта на Селевк му дал скапи подароци и петстотини борбени слонове, а Селевк на Чандрагупта му ја дал својата ќерка за жена.

Во историјата на Индија презентирани на Интернет, овие настани се прикажани со зборовите:

соседната држава на Македонците Селевкиди. Всушност, Чандрагупта и неговите наследници се познати под името Маурја династија. Биндусара бил заменет од својот син Асока Вардхана (271-232 пред Христа), кој уште повеќе ги проширил границите на индиската држава.



СТАТУА СО ЛИКОТ НА АСОКА

### ПОТЕКЛОТО НА АСОКА

Она што е малку познато во нашата јавност е фактот оти многумина истражувачи сметаат дека Асока во себе имал и македонска крв! Иако за неговиот живот не се знае многу, постојат индикации, според кои, многу е веројатно дека тој бил син на синот, кој се родил во бракот меѓу Чандрагупта и ќерката на македонскиот крал Селевк. Практично, ќерката на Македонецот Селевк најверојатно му била родена баба на најпознатиот древен индиски крал Асока. Познатиот индиски историчар и истражувач на наследството на балканската култура во Индија д-р Ранаџит Пал (Ranajit Pal) од Калкута, децидно смета дека кралот Асока бил роден внук на ќерката на Селевк, а тоа го поткрепува со фактот што второто име на Асока (кое гласело Вардана), имало балканско потекло (д-р Ранаџит Пал: **"The Oltar of Alexander now standing at Delhi"**). Тој досега има објавено две книги во кои се спомнува престојот на Александар во Индија. Тоа се: **"Gotama Buddha in West Asia"**, објавена во Осака, Јапонија, заедно со историчарот Toho Shuppan, а втората е **"The Mystery of Buddha"**, која е објавена заедно со јапонскиот историчар T. Sato, во издание на Supro Shin Sha, Токио, Јапонија. Според писмото кое ни



**The Indian king Asoka was probably the grand son (from his daughter's side) of the Macedonian general Selvek! Asoka left a permanent mark in the spread of Buddhism**

■ Writer:  
**Aleksandar DONSKI**

**"The invasion of Alexander forced the Indians to create a centralized state. Chandragupta declared war and defeated Selvek Nikator, a Macedonian governor of the northwestern territories, that were conquered by Alexander. Chandragupta took from Selvek the territories of: Punjab, Kabul, Kandahar, Gadar and Persia. After that the daughter of Selvek was married to Chandragupta"** (IndiaWorld Communications Pvt Ltd Attention: Editor, Itihaas 304, Tulsiani Chambers 212, Nariman Point Mumbai 400 021, India <http://www.itihaas.com/contrib.html>).

After he abdicated, Chandragupta was inherited by his son Bidusara who, also, maintained good relations with the nei-

world. Some of them came even to Macedonia, and others were staying in the states that were governed by the Macedonian dynasties of Selvikidats and the Ptolomueis. Simply, Asoka made a decisive influence on the development of Buddhism and his name was written down in luminous letters in the development of this religion. Buddhist all over the world treat the image and accomplishment of this king with great respect.



#### **THE ORIGIN OF ASOKA**

What is less known in our public is the fact that many of the researchers figure that Asoka had in part Macedonian blood! Although little is known about his life,

# THE PROBABILITY OF THE MACEDONIAN ORIGIN OF THE INDIAN KING ASOKA

**W**e continue with the world famous personalities that had Macedonian origin. We will make a reference of the most famous ancient Indian king Asoka, for who there are strong indications that he had, in part, Macedonian origin.

It is known that after the death of Alexander the Great, the Macedonian army was driven out of India. On the head of this campaign was the Indian Chandragupta, who in 326 B.C, when he was a boy, saw Alexander in person in Punjab.



#### **A MACEDONIAN-INDIAN MARRIAGE**

During that time with a part of the Asian territories (that were conquered previously by Alexander the Great), were governed by his general Selvek (who founded the dynasty and the state of the Selvekies). The clash between Selvek and Chandragupta ended with the of the army of Selvek. After that a peace and friendship existed between Chandragupta and Selvek. Chandragupta gave Selvek very expensive gifts and 500 war elephants, and Selvek gave to Chandragupta his daughter for a wife.

In the history of India presented of the Internet, these events are told by the words:

ghboring state of the Macedonian Selveky. Actually, Chandragupta and his heirs are known under the name Mauria dynasty. Bandusra was replaced by his son Asoka Vardhana (271-232 B.C), who expanded the borders of the Indian state. Asoka was a big follower of Buddhism. He build a large number of Buddhist temples and sanctuaries and spread Buddhism to a large part of India (and beyond). He sent Buddhist preacher to various parts of the



**ONE OF THE PILARS OF ASOKA**

there are indications that show a probability that he was the son of the son that was born from the marriage between Chandragupta and the daughter of the Macedonian king Selvek. Practically, the daughter of the Macedonian Selevk was probably the birth grand mother of the most important Indian king Asoka. The famous Indian historian and researcher of the heritage of the Balkan culture in India d-r Ranajit Pal from Calcutta, clearly states that the king Asoka was a birth grand son of the daughter of Selevk, and he supports this with the fact that the second name of Asoka (which was Vardana), had Balkan origin (d-r Ranajit Pal: **"The Olters of Alexander now standing at Delhi"**). He has published two books in which the stay of Alexander in India is mentioned. They are: **"Gotama Buddha in West Asia"**, published in Osaka, Japan, together with the historian Toho Shuppan, and the second is **"The Mystery of Buddha"**, which is published together with the Japanese historian T. Sato, by the publishing house of Suppo Shin Sha, Tokyo, Japan. According to the letter which was sent to us by d-r Pal, his works that are quoted here can be found on the internet at [www.geocities.com/ranajitda/](http://www.geocities.com/ranajitda/). That the most famous ancient king of India Asoka had in part Macedonian origin is some thing that historian R. Tapar also



го упати д-р Пал, неговите трудови, од кои овде се цитирани извадоци, се засновани врз овие две книги, а тие можат да се сретнат на Интернет на: <http://www.geocities.com/ranajitda/>.

Дека најпознатиот древен индиски крал Асока имал делумно македонско потекло смета и историчарот Р. Тапар. Тој смета дека кралот Асока и тогашниот македонски крал Антиох (од династијата на Селевкидите) биле блиски роднини ("**Asoka and the Decline of the Mauryas**", Oxford University Press", 1961).

Истото го пишува и во книгата "**Рана Индија и Пакистан**" од историчарот Вилер. За етничкото потекло на кралот Асока, овде читаме:

**"Сосема е можно дека Асока во своите вени ја носел крвта на Селевкидите. За време на владеењето на неговиот татко можно е дека му биле претставени живите спомени за Александар Велики, а тој, кога станал крал, самиот ни кажува за своите врски со западните сили"** (Wheeler: "**Early India and Pakistan**", Thames and Hudson, 1968, стр. 170).

Кралот Асока е познат и по тоа што оставил свои записи. Тоа се познатите Столбови на Асока, кои денес се сметаат како едно од најзначајните културни дела на древна Индија. Текстот испишан на овие столбови претставува збирка од едикти, посветени на реформите кои Асока ги спровел, како и на моралните принципи за однесувањето на луѓето. Во ова дело тој ги спомнува тогашните владетели на државите на Птолемиите, на Селевкидите и на Македонија. Всушност, тој пишува за обидите за ширење на будизмот во овие држави ("**The Edicts of King Ashoka**", an English rendering by Ven. S. Dhammika The Wheel Publication No. 386/387 ISBN 955-24-0104-6; Published in 1993 Buddhist Publication Society, Sri Lanka). Повеќе научници сметаат дека некои од клучните идеи кои Асока ги претставил во своите едикти, всушност ги презел од идеите на Александар Македонски. Таква, пред сè, е идејата за братство меѓу народите.

Некои научници сметаат и дека Столбовите на Асока, всушност ги претставуваат олтарите, кои своевремено таму ги поставил Александар Македонски, а дека кралот Асока, педесетина години подоцна, само ги искористил овие олтари за своите записи. По смртта на Асока се распаднала моќната индиска држава Магадха на неколку помали кралства.

Династијата Маурја секако дека била најпознатата индиска династија во древнината. Во времето на оваа династија настанало и светски познатото дело Кама Сутра. Поради фактот што ќерката на македонскиот владетел Селевк се омажила за основачот на Маурја династијата, практично во оваа најпозната древна индиска династија имало и македонска крв, која најверојатно течела и низ вените на најпознатиот древен индиски крал Асока.

(продолжува)

(to be continued)

**EKI Reisen**

telefon 034/422 27 16  
034/422 29 35  
natel 079/335 94 14  
fax 034/422 29 36  
E-Mail: erdovan.stoski@bluemail.ch

Vrsime prevodi:  
Makedonsko -  
Germanско -  
Francuski

Za slednite destinacii  
od: ZURICH, BASEL, GENEVA  
do: SKOPJE, OHRID  
SARAEVO, BANJA LUKA  
LJUBLJANA, ZAGREB  
ISTAMBUL, IZMIR

ORGANIZIRA  
PUTOVANJA

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOZETE DA NABAVITE KARTI  
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO STO SE:

**AUSTRALIJA, USA, KANADA**

VRSIME REZERVACII SO BROD ZA:  
**ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA**

PRIJATEL PRESTOJ VO RODNIOT KRAJ VI POSAKUVA  
**EKI Reisen**